



ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2025 година
и

**Извештај на независните
ревизори**

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за финансиска состојба	6
- Извештај за сеопфатна добивка	7
- Извештај за промените во капиталот	8
- Извештај за паричните текови	9
- Белешки кон финансиските извештаи	10
- Прилози	

До:
Акционерите и раководството на
Фустеларко Борец АД Битола

Извештај на независните ревизори

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Фустеларко Борец АД Битола (во понатамошниот текст „Друштвото“), коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) усвоени во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Кодексот за етика на професионалните сметководители на Меѓународниот одбор за етички стандарди за сметководители (Кодексот на OMSEC) кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на OMSEC кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Клучни ревизорски прашања

Клучно ревизорско прашање 1: Признавање на приходи од продажба

Опис: Приходите од продажба изнесуваат 284.755 илјади денари (2024: 316.953 илјади денари) и и претставуваат значителен дел од вкупните приходи. Признавањето на приходите бара утврдување на моментот на пренесување на ризикот и користите, како и правилно третирање на варијабилните елементи (попусти, работи и рекламации на купувачи).

Нашите ревизорски процедури вклучуваа, меѓу другото:

- Тестирање на дизајнот и оперативната ефикасност на контролите врз признавање на приходи;
- Проверка на примероци од продажби пред и по датумот на билансот, вклучувајќи договори, фактури и испратници;
- Анализа на попустите, работите и одобренијата, како и нивното влијание врз приходите;
- Проверка на постоењето на одложени приходи и аванси од клиенти.

Заклучок: Признавањето и мерењето на приходите од продажба беше во согласност со МСФИ 15 и применетата рамка во Република Северна Македонија и беше соодветно поддржано со прибавените докази.

Клучно ревизорско прашање 2: Вреднување и мерење на залихи според МСС 2

Опис: Залихите на Друштвото изнесуваат 70.379 илјади денари (2024: 81.131 илјади денари) и претставуваат значаен дел од тековните средства. Со оглед на тоа дека Друштвото е производствен субјект, вреднувањето на залихите опфаќа сировини и материјали, недовршено производство и готови производи. Дополнително, промените во залихите изнесуваат 3.422 илјади денари, а потрошените материјали и сировини достигнуваат 144.376 илјади денари за 2025 година.

Нашите ревизорски процедури вклучуваа, меѓу другото:

- Проверка на применетата сметководствена политика за вреднување на залихите и нејзината доследна примена;
- Тестирање на распределбата на трошоците на производство и нивното правилно вклучување во вредноста на залихите;
- Присуство и проверка на резултатите од годишниот попис на залихи;
- Тестирање на нето продажна вредност за одредени категориите залихи;
- Оценка на ризикот за потенцијален отпис или обезвреднување на залихи.

Заклучок: Вреднувањето и мерењето на залихите беше во согласност со МСС 2 и применетата сметководствена рамка во Република Северна Македонија и беше соодветно поддржано со прибавените докази.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај за нив.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или со нашето знаење, прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека се материјално погрешно прикажани. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, од нас се бара да известиме за овој факт.

Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е потребна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството. Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги

евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено во пасусот други информации Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните ревизорски стандарди, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

А&БА Грууп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Управител

Дарко Калин

Дарко Калин

20 април 2025

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2025
Во илјади денари

	Белешки	2025	2024
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	172.670	142.034
		172.670	142.034
Тековни средства			
Залихи	7	70.379	81.131
Побарувања од купувачи и останати побарувања	8	108.356	115.495
Парични средства и еквиваленти	9	39.448	50.994
		218.183	247.620
Вкупно средства		390.853	389.654
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	10	165.152	165.152
Резерви		15.534	14.045
Акумулирана добивка		147.994	128.223
Вкупно капитал		328.680	307.420
Обврски			
Нетековни обврски			
Долгорочни позајмици со камата	11	6.007	6.283
Одложени приходи	12	19.766	22.893
		25.773	29.176
Тековни обврски			
Краткорочни позајмици со камата	11	2.307	4.338
Обврски кон добавувачи и останати обврски	13	34.093	48.720
		36.400	53.058
Вкупно обврски		62.173	82.234
Вкупно капитал и обврски		390.853	389.654

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени на 17 Март 2026 од раководството на „ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ“ АД, БИТОЛА и потпишани во негово име од:

Г-дин **Љубе Петковски**
 Генерален директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината која завршува на 31 декември 2020 и 2019

Во илјади денари

	Белешки	2025	2024
Приходи од продажба	14	284.755	316.953
Останати приходи	15	33.447	32.770
Набавна вредност на продадени стоки		(23)	(279)
Трошоци за сировини и материјали	16	(157.474)	(182.159)
Трошоци за вработени	17	(95.540)	(93.351)
Депрецијација	5	(20.054)	(20.706)
Останати оперативни трошоци	18	(20.138)	(21.598)
Промени во залихите		(3.422)	(1.595)
Добивка од оперативно работење		21.551	30.035
Финансиски приходи		418	323
Финансиски (расходи)		(1.068)	(575)
Нето финансиски (расходи)	19	(650)	(252)
Добивка пред оданочување		20.901	29.783
Данок на добивка	20	-	-
Нето добивка за годината		20.901	29.783
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		20.901	29.783
Заработувачка по акција (во денари)	21	291	415

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2025
Во илјади денари

	Акционерски капитал	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
01 јануари 2025	165.152	14.045	128.223	307.420
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-
Распоред на акумулирани добивки	-	1.489	(1.489)	-
Корекција а грешка од минати години	-	-	358	358
Објавени дивиденди	-	-	-	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	1.489	(1.131)	358
Добивка за годината	-	-	20.901	20.901
<i>Останата сеопфатна добивка</i>	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	20.901	20.901
31 декември 2025 година	165.152	15.534	147.993	328.679
01 јануари 2024	165.152	11.547	115.280	291.979
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-
Распоред на акумулирани добивки	-	2.498	(2.498)	-
Објавени дивиденди	-	-	(14.342)	(14.342)
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	2.498	(16.840)	(14.342)
Добивка за годината	-	-	29.783	29.783
<i>Останата сеопфатна добивка</i>	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	29.783	29.783
31 декември 2024 година	165.152	14.045	128.223	307.420

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2025
Во илјади денари

	Белешка	2025	2024
Добивка пред оданочување		20.901	29.783
<u>Исправки за:</u>			
Депрецијација и амортизација	5	20.054	20.706
Отпис на ненаплатливи побарувања	19	182	-
Приходи од ослободување на државни подршки	16	(3.127)	(3.127)
Приходи од отпис на обврски	16	-	(41)
Приходи од дополнителни одобрени попусти	16	(2.887)	(3.278)
Попусти, рабати, акциска продажба, рекламации на купувачи	19	1.070	1.507
Расход и оттуѓ. на недвижности, постројки и опрема	5	-	-
Кусоци по попис		-	146
Вишоци по попис	16	(18)	(57)
Капитална добивка од продажба на основни средства	5	(1.204)	(873)
Приходи од камати	19	(102)	-
Расходи по камати	19	611	337
Добивка од работење пред промени во оперативен капитал		35.480	45.103
<i>Промени во оперативниот капитал:</i>			
Залихи		10.770	(10.974)
Побарувања од купувачи и останати побарувања		5.888	23.156
Обврски кон добавувачи и останати обврски		(11.740)	3.328
Готовина од оперативни активности		40.398	60.613
(Платени) камати		(611)	(337)
(Платен) данок на добивка		-	-
		39.787	60.276
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постојки и опрема		(50.332)	(21.695)
Прилив од продажба на недвижности, постојки и опрема		1.204	876
Приливи по камати		102	-
		(49.026)	(20.819)
Финансиски активности			
(Отплата на) позајмици		(2.307)	(6.566)
Приливи од позајмици		-	-
Исплатени дивиденди		-	(14.342)
Примени државни поддршки		-	8.429
		(2.307)	(12.479)
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти		(11.546)	26.978
Парични средства и еквиваленти на почетокот од периодот		50.994	24.016
Парични средства и еквиваленти на крајот од периодот	10	39.448	50.994

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

“ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ” АД - Битола (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва. Основна дејност на Друштвото претставува графичко производство, односно производство на амбалажа од хартија и картон. Согласно Законот за вработување на инвалидни лица, друштвото е регистрирано како “Заштитно друштво” односно има вработено одреден процент (минимум 40%) на инвалидни лица.

Седиштето на друштвото се наоѓа во Битола, ул. “Индустриска” бр. ББ.

Во 2025 година, Друштвото имало просечен број од 144 вработени (31 декември 2024: 152 вработени).

Друштвото има лиценци за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија издадени од Регулаторна комисија за енергетика на Република Северна Македонија и тоа:

- Лиценца бр. ЕЕ–ПРОИЗ-513-2021 од 11 ноември 2021 година за ФЕЦ ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ 1 И ФЕЦ ФУСТЕЛАРКО 2 со датум на важност до 11 ноември 2056 година;

Акциите на Друштвото се котирали на редовниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 75 од 2024 година и 274 од 2024 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2023 година.

Во подоцнежниот период ОМСС прифати и објави измени и подобрувања на постоечките МСФИ и вовеле нови МСФИ. Овие промени во МСФИ не се преведени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија. Последователно настануваат разлики помеѓу МСФИ и сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Соодветно на ова, законската рамка за водење на сметководство во Република Северна Македонија е различна од МСФИ како што се објавени од страна на ОМСС.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.1. Основа за подготовка (продолжува)

Дополнително, следниве сметководствени стандарди се со одложена примена на веќе преведените и објавени стандарди и тоа:

- Одложена примената на МСФИ 9 – Финансиски инструменти ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година.
- Одложена примената на МСФИ 17 – Договори за осигурување ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и презентациска валута.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.

2.2. Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.3. Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
1 УСД	52,3050	58,8807 Денари
1 ЕУР	61,4950	61,4950 Денари

2.4. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.4. Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	10-40 години
Опрема	10-20 години
Останата опрема и моторни возила	4-10 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентирано износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентирано износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.5. Недвижности, постројки и опрема

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.6. Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.7. Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.7. Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивидени од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Де признавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.7. Финансиски средства (продолжува)

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.7. Финансиски средства (продолжува)

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.8. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.9. Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.10. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентирираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.11. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.12. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот), на приливите од емисијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.12. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби (продолжува)

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од задолжителни резерви и резерви од реинвестирана добивка се создадени во текот на периодите врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.13. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавнавредност. Овие финансиски обврски се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведниот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.13. Финансиски обврски (продолжува)

Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.14. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.15. Наем

Оперативен наем Друштвото како наемодавател

Во согласност со МСФИ 16, оперативен наем е наем каде не се трансферираат значајно сите ризици и користи поврзани со сопственоста на одредено средство. Ова се типично краткорочни наеми (оперативен наем) кога приливите од наем се прокажуваат во Добиката или загубата со примарно влијание на извештајот за финансиска состојба од аспект на временската перспектива на плаќањата од наем.

Средствата дадени под наем на клиенти преку оперативни наеми се вклучени во Недвижности, постројки и опрема во извештајот за финансиска состојба. Тие се амортизираат во текот на нивниот корисен век на конзистентна основа со слични основни средства. Приходите од наем се признаваат на праволиниска основа за време на траење на наемот.

Оперативен наем Друштвото како наемател

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото го применува МСФИ 16 Наеми, со што наемите се признават како право на користење на средства и соодветна обврска на датумот кога средството е расположливо за користење од страна на Друштвото. Средствата и обврските од наем се мерат по сегашна вредност на плаќањата за наем. Плаќањата за наем се дисконтираат со каматната стапка од договорот. Ако неможе да се утврди истата, се применува инкрементална стапка на позајмување, претставувајќи ја каматната стапка која индивидуален наемател би ја платил за финансирање на потребното средство со слична вредност на правото на користење на средството под слични економски околности и слични услови и обезбедување. Мерењето на обврските од наем ги вклучува идните плаќања за наем кои не можат да бидат откажани (вклучуваќи ги плаќања поврзани со инфлација), и плаќања кои ќе се случат во опционите периоди, ако наемателот е сигурен дека ќе ја искористи опцијата и ќе го продолжи наемот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.15. Наем (продолжува)

Како резултат на ова, Друштвото прикажува амортизација на правото на користење на средствата и расходи од камата од обврската од наем. Плаќањата на обврските од наем, се одделуваат на дел за главнина и дел за камата и се прикажуваат во извештајот за парични текови одделно, како парични текови од финансиски и оперативни активности, соодветно.

Друштвото го применува МСФИ 16 за сите наеми, вклучително и за наеми на права на користење на средства во подзакуп, освен за:

- Права на наемателот под договори за лиценца во склоп на МСС 38, Нематеријални средства;
- Наем на нематеријални средства;
- Договори за концесија во склоп на КТМФИ 12 Договори за концесија; и
- Лиценци од интелектуална сопственост доделени (или продадени) од страна на Друштвото во склоп на МСФИ 15 Приходи од договори со купувачи.

Исклучоци

- Друштвото одлучи да не го примени практичното решение поврзано со краткорочни наеми, освен за незначајни договори за наем, во времетраење од еден месец или помалку. Вакви многу кратки наеми се признаваат како трошоци во периодот кога настанале и не се потребни дополнителни обелоденувања за истите.
- Друштвото одлучи да не го примени практичното решение за договори со ниска вредност. Истите треба да бидат признаени, мерени и презентирани како наеми во склоп на МСФИ 16.

Времетраење на наемот

Времетраење на наемот претставува период за којшто Друштвото е релативно сигурно дека ќе го има договорот под услови како што биле преговарани иницијално. Проценката за иницијалниот период на наем се прави на почетокот на наемот. При одредување на времетраењето на наемот, најкраткиот можен период се користи во услови на сомневање. Времетраењето на наемот се базира на проценки на раководството и Друштвото вообичаено користи проценки (посебно во случај на опции и договори со неопределено времетраење) на ниво на групи на средства.

Датумот на почеток на наемот (датум на почеток) е датумот кога наемодавателот го дава на користење средството (недвижности, постројки и опрема, кои се предмет на наем) на наемателот. На датумот на почеток, времетраењето на наемот започнува и обврската од наем и правото на користење на средството се признаваат и мерат.

Опции – „критериум за разумна сигурност“

При проценување дали наемателот е разумно сигурен за искористување на опцијата за продолжување на наемот или да не ја искористи опцијата да го прекине наемот, наемодавателот и наемателот, треба да ги согледаат сите релевантни факти и околности кои влијаат на тоа наемателот да ја искористи опцијата за продолжување на наемот или да не ја искористи опцијата за прекинување на наемот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.15. Наем (продолжува)

Плаќања за наем

Плаќањата за наем се дефинираат на ист начин и за наемателот и за наемодавателот. Плаќања за наем се дефинираат како плаќања направени од страна за наемателот кон наемодавателот поврзано со правото на користење на соодветното средство за времетраење на наемот. Во дефиницијата за плаќања за наем, Друштвото ги вклучува и плаќањата за компонентите во договорот кои не се поврзани со наемот.

Повторно проценување на обврската од наем

Повторно мерење на обврската од наем, во согласност со МСФИ 16 се прави само ако има промена во постоечките договорни одредби, односно одредбите кои биле дел од договорот на почетокот. Наемателот прави повторно проценување дали ќе ја искористи опцијата за продолжување на наемот или нема да ја искористи опцијата за прекинување на наемот, само после случување на одреден значаен настан или значајна промена на околностите кои се во контрола на наемателот; и влијаат наемателот за релативно сигурно да ја искористи опцијата за продолжување, која не била земена предвид при дефинирање на периодот на траење на наемот, или да не ја искористи опцијата претходно вклучена во при дефинирање на периодот на траење на наемот.

Модификации на наемот

Промена или модификација на наемот се дефинира како промена во предметот на наемот или вредноста на наемот, кои не биле дел од иницијалните услови на наемот (пример: зголемување или намалување на правото на користење на едно или повеќе средства или продолжување или скратување на договорното времетраење на наемот). Промената може да резултира само во промена на вредноста. Ефективен датум на промената е датумот кога двете страни се договориле за промена кај наемот. Промената на страната на наемателот се евидентира како посебен наем ако и двата критериуми се исполнети:

- Промената го зголемува предметот на наемот со зголемување на правото на користење на едно или повеќе средства; и
- Вредноста на наемот се зголемува за износ кој е еквивалент на самостојната цена за зголемување на предметот на наемот и секоја соодветна корекција на таа цена која ги рефлектира околностите на конкретниот договор.

Кога овие критериуми се исполнети, промената на наемот резултира во креирање на нов наем којшто е посебен од иницијалниот наем. Договорот за користење на едно или повеќе дополнителни средства се евидентира како посебен наем (или наеми) за кои барањата на МСФИ 16 се применуваат независно од иницијалниот наем

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.15. Наем (продолжува)

За промената на наемот која не резултира во посебен наем, односно кој не ги исполнува критериумите погоре, на ефективниот датум на промена, наемателот евидентира промена на наемот со повторно мерење на обврската од наем употребувајќи ја дисконтната стапка утврдена на овој датум и:

- за промени на наемот кои резултираат во намалување на предметот на наемот, наемателот ја намалува сегашната вредност на правата на користење на средства за да го прикаже делумното или целосното прекинување на наемот и признае добивка или загуба која го прикажува пропорционалното намалување на предметот;
- за сите други промени на наемот, наемателот прави соодветни промени во правото на користење на средството.

Кога договорот за наем е променет, ревидираната обврска од наем секогаш се дисконтира со ревидирана дисконтна стапка. Ова се разликува од случајот на повторно проценување на наемот, кога само во специфични ситуации се бара ревидирана дисконтира стапка. Во согласност со МСС 17 трошоците кои произлегуваат од оперативен наем се признаваат во добивката или загубата на праволиниска основа за време на траење на наемот.

2.16. Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди. Со оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, целосно е ослободено од обврски за данок од добивка, при што не пресметува и не плаќа данок на добивка.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. Одложениите даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.17. Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени.

Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Со оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, има право на рефундирање на одредени платени придонеси утврдени согласно законските прописи.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.18. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.19. Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.20. Приходи од договори со купувачи и останати приходи и расходи

Приходите од договори со купувачи се признаваат кога контролата врз ветените производи или услуги е пренесена на купувачот, во износ кој го одразува надоместокот на кој Друштвото очекува да има право во замена за тие производи, стоки или услуги. Договорите со купувачи се дефинираат како спогодби кои создаваат обврски и права за двете страни. Договорот се смета за постоечки кога купувачот ги одобрил условите, а Друштвото има комерцијална цел и веројатност за наплата.

Процесот на признавање на приходот се заснова на следните пет чекори:

- Чекор 1: Идентификување на договорот (или договорот/ите) со купувачот;
- Чекор 2: Идентификување на обврските за извршување во договорот;
- Чекор 3: Определување на цената на трансакцијата;
- Чекор 4: Распределба на цената на трансакцијата на обврските за извршување; и
- Чекор 5: Признавање на приходот кога (или како) е исполнета обврската за извршување.

Друштвото го признава приходот кога обврската за извршување е исполнета (или се исполнува во текот на времето), односно кога контролата врз ветените добра или услуги е пренесена на купувачот во согласност со конкретната обврска за извршување.

Политика за признавање на приходи

Признавањето на приходите од продажба на производи се врши во моментот кога купувачот ја стекнува контролата врз готовите производи и стоката, односно во моментот кога производите се испорачани на локацијата на купувачот или кога се предадени на превозникот (во случај кога купувачот организира транспорт), а Друштвото извршило значителни ризици и награди поврзани со сопственоста (квалитативни и квантитативни критериуми). Во тој момент се генерира приходот, а рокот за плаќање е дефиниран во договор, во зависност од конкретен случај. Купувачите, исто така, имаат можност за авансно плаќање. На фактурите се искажани рокови и услови со комерцијални политики на Друштвото. Договорот со купувачот може да вклучува условени попусти во вид на периодични или еднократни рабати, како и учество во промотивни акции, директни или индиректни попусти кон купувачите. Друштвото нема значителни условени надоместоци поврзани со реализација. Во случај кога купувачот има право на попуст поради утврдена пониска квалитет (дефект), приходот се коригира за износ кој претставува очекувана вредност на можните исходи (од овие попусти). Со тоа, наместо признавање на приходот, Друштвото признава обврска за рефундирање; истовремено, наместо признавање на средство (и одговарајќи корекција на трошоци), се врши корекција на вредноста на залихите. На основа на досегашното искуство, Друштвото проценува дека ефектот од овие попусти се нематеријалени за потребите на подготвување на овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.20 Приходи од договори со купувачи и останати приходи и расходи (продолжува)

Средство по основ на договор

Средство по основ на договор претставува право на надоместок во замена за стоки или услуги кои Друштвото ги пренело на купувачот. Ако Друштвото ги исполнило своите договорни обврски со пренос на ветените стоки или услуги пред купувачот да го плати надоместокот или пред да се исполнат условите за плаќање на надоместокот, средството по основ на договорот се признава за износот на заработениот дел од надоместокот во врска со извршената продажба.

Побарувања од купувачи

Побарувања од купувачи претставува право на Друштвото на износ на надоместок кој не е условен (т.е. само е неопходен поминување на текот на времето пред надоместокот да доспее за плаќање).

Договорна обврска

Договорна обврска е обврска за пренос на стоки или услуги на купувачот за која Друштвото примило надоместок (или износ на надоместок кој доспеал) од купувачот. Договорна обврска се признава како приход кога Друштвото ги исполнува своите договорни обврски.

Трошоци за склучување на договор

Друштвото одлучило да примени практично ослободување за трошоците за склучување на договор (на пр. провизии за продажба) кое му овозможува на Друштвото да ги признае овие трошоци веднаш како расход во билансот на успех (на пр. во периодот на амортизација на имотот кој би бил признат ако беше една година или помалку).

Значајна компонента на финансирање

Генерално, Друштвото има краткорочни побарувања од купувачи или прима краткорочни аванси врз основа на примената политика. Друштвото одлучило да примени практично ослободување и да не ги коригира ветените надоместоци за ефектот на значајна финансиска компонента ако периодот помеѓу моментот на пренос на стоките или услугите и моментот кога купувачот плаќа за тие стоки или услуги трае една година или помалку.

Останати приходи

Во рамките на останати приходи се искажуваат добивки по основ на продажба на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства, добивки од продажба на долгорочни хартии од вредност и учества во капиталот, добивки од продажба на материјали, наплатени отпишани побарувања, вишоци, приходи од намалување на обврски, приходи од укинување на долгорочни резервирања, приходи од усогласувања на вредностите на имото, позитивни ефекти од промена на објективни (фер) вредности на недвижности, постројки и опрема и залихадно висина на претходно признаени трошоци за тие средства по основ на вредносно усогласување и укинување на исправките на вредност по основ на вредносно усогласување во согласност со сметководствените политики на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.20 Приходи од договори со купувачи и останати приходи и расходи (продолжува)

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните

2.21. Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.22. Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.23. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

3.1. Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2025	2024
<i>Класи на фин. средства - евидентирана вредност</i>		
Побарувања од купувачи, нето	96.275	106.668
Побарувања од државата основ придонеси	11.710	3.322
Парични средства и еквиваленти	39.448	50.994
	147.433	160.984

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.3. Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	31 Декември 2025			
	Тековни		Нетековни	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Подоцна од 5 год.
Обврски кон добавувачи	26.948	-	-	-
Обврски за дивиденди	231	-	-	-
Обврски спрема здруженија и комори	37	-	-	-
Обврски спрема вработени за плати, персонален данок и придонеси од плати и регрес	2.024	-	-	-
Позајмици со камата	2.307	2.421	3.530	-
	37.554	2.421	3.530	-

	31 Декември 2024			
	Тековни		Нетековни	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Подоцна од 5 год.
Обврски кон добавувачи	42.468	-	-	-
Обврски за дивиденди	231	-	-	-
Обврски спрема здруженија и комори	41	-	-	-
Обврски спрема вработени за плати, персонален данок и придонеси од плати и регрес	5.908	-	-	-
Позајмици со камата	4.338	2.363	3.920	-
	52.986	2.363	3.920	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4. Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	2025	2024
Средства		
ЕУР	64.750	86.804
	64.750	86.804
Обврски		
ЕУР	27.509	36.093
	27.509	36.093
Нето средства	37.241	50.711

Анализа на сензитивноста на странски валути

	Нето износ	% промени	31 декември 2025	
			Позитивни промени	Негативни промени
ЕУР	37.241	1%	372	(372)
Добивка / (Загуба)	37.241		372	(372)

	Нето износ	% промени	31 декември 2024	
			Позитивни промени	Негативни промени
ЕУР	50.711	1%	507	(507)
Добивка / (Загуба)	50.711		507	(507)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4. Пазарни ризици (продолжува)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат неповолен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4. Пазарни ризици (продолжува)

	2025	2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Побарувања од купувачи, нето	96.275	106.668
Побарувања од државата основ придонеси	11.710	3.322
Парични средства и еквиваленти	39.448	50.994
	147.433	160.984
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Финансиски побарувања	-	-
	-	-
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	-	-
	-	-
	147.433	160.984

Финансиски обврски

Некаматносни

Обврски кон добавувачи	26.948	42.468
Обврски кон вработени	5.397	5.908
Обврски за дивиденди	231	231
Обврски спрема здруженија и комори	37	41
	32.613	48.648

Со фиксна каматна стапка

Позајмици со камата	8.314	10.621
	8.314	10.621
	73.540	59.269

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

	31 декември 2025		
Нето износ	2%	(2%)	
Со променлива каматна стапка	-	-	-
	31 декември 2024		
Нето износ	2%	(2%)	
Со променлива каматна стапка	-	-	-

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на содружникот, да врати капитал на содружникот, да издаде нови удели или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 10, парични средства и еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Позајмици	8.314	10.621
Пари и парични еквиваленти	(39.448)	(50.994)
Нето обврски	(31.134)	(40.373)
Капитал	328.680	307.420

3.6. Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.6. Процена на објективна вредност (продолжува)

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2025	2024	2025	2024
Средства				
Побарувања од купувачи, нето	96.275	106.668	96.275	106.668
Побарувања од државата основ придонеси	11.710	3.322	11.710	3.322
Парични средства и еквиваленти	39.448	50.994	39.448	50.994
Вкупни средства	147.433	160.984	147.433	160.984
Обврски				
Позајмици со камата	8.314	10.621	8.314	10.621
Обврски кон добавувачи	26.948	42.468	26.948	42.468
Обврски за дивиденди	231	231	231	231
Обврски спрема здруженија и комори	37	41	37	41
Обврски кон вработени за плати, персонален данок и придонеси од плати и регрес	5.397	5.908	5.397	5.908
Вкупни обврски	40.927	59.269	40.927	59.269

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки. Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2025 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

5. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, поконски и канц опрема и трансп. средства	Аванси за инвестиции во тек	Вкупно
01 јануари 2024	439	133.629	254.283	19.610	258	408.219
Набавки	-	5.238	8.622	5.741	2.094	21.695
Расходувања и оттуѓувања	-	-	(169)	(4.363)	-	(4.532)
Пренос од инвестиции во тек	-	1.952	-	-	(1.952)	-
31 декември 2024	439	140.819	262.736	20.988	400	425.382
01 јануари 2025	439	140.819	262.736	20.988	400	425.382
Набавки	-	-	-	-	50.332	50.332
Расходувања и оттуѓувања	-	(17)	(2.572)	(65)	-	(2.654)
Пренос од инвестиции во тек	-	50	40.633	160	(40.843)	-
31 декември 2025	439	140.852	300.797	21.083	9.889	473.060
Акумулирана депрецијација						
01 јануари 2024	-	103.230	147.098	16.843	-	267.171
Расходувања и оттуѓувања	-	-	(166)	(4.363)	-	(4.529)
Депрецијација за годината	-	1.660	16.979	2.067	-	20.706
31 декември 2024	-	104.890	163.911	14.547	-	283.348
01 јануари 2025	-	104.890	163.911	14.547	-	283.348
Расходувања и оттуѓувања	-	(17)	(2.572)	(65)	-	(2.654)
Корекција на оновна грешка	-	-	-	(358)	-	(358)
Пренос од/во	-	(96)	(1.232)	1.328	-	-
Депрецијација за годината	-	1.934	16.331	1.789	-	20.054
31 декември 2025	-	106.711	176.438	17.241	-	300.390
Нето евидентирана вредност						
31 декември 2024	439	35.929	98.825	6.441	400	142.034
31 декември 2025	439	34.141	124.359	3.842	9.889	172.670

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

5. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (продолжува)

Продажба и расходување на недвижности, постројки и опрема

Во текот на 2025 година Друштвото продаде и расходуваше дел од своите недвижности, постројки и опрема со набавна вредност на износ од 2.654 илјади Денари (2024: 4.532 илјади Денари) и акумулирана депрецијација на износ од 2.654 илјади денари (2024: 4.529 илјади Денари).

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2025 дел од недвижностите, постројките и опремата кој се состои од опрема, чија сметководствена вредност е утврдена на износ од 17.657 илјади Денари е ставен под залог за одобрените кредити од финансиските институции (2024 година: сметководствена вредност во износ од 20.820 илјади денари).

Аванси за, и инвестиции во тек

На 31 декември 2025 и 2024 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

	2025	2024
Опрема	9.889	400
	9.889	400

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 декември 2025

Средства според Билансот на состојба

	Кредити и побарувања	Вкупно
Побарувања од купувачи, нето	96.275	96.275
Побарувања од државата основ придонеси	11.710	11.710
Пари и парични еквиваленти	39.448	39.448
	147.433	147.433

Обврски според Билансот на состојба

	Останати фин. обврски по амортиз. наб. вредност	Вкупно
Позајмици	8.314	8.314
Обврски кон добавувачи	26.948	26.948
Обврски за дивиденди	231	231
Обврски кон здруженија и комори	37	37
Обврски кон вработените	5.397	5.397
	40.927	40.927

31 декември 2024

Средства според Билансот на состојба

	Кредити и побарувања	Вкупно
Побарувања од купувачи, нето	106.668	106.668
Побарувања од државата основ придонеси	3.322	3.322
Пари и парични еквиваленти	50.994	50.994
	160.984	160.984

Обврски според Билансот на состојба

	Останати фин. обврски по амортиз. наб. вредност	Вкупно
Позајмици	10.621	10.621
Обврски кон добавувачи	42.468	42.468
Обврски за дивиденди	231	231
Обврски кон здруженија и комори	41	41
Обврски кон вработените	5.908	5.908
	59.269	59.269

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. ЗАЛИХИ

	2025	2024
Суровини и материјали	50.983	65.238
Резервни делови и автогуми	5.075	5.682
Производство во тек	2.675	5.559
Готови производи	3.503	4.639
Ситен инвентар	11	11
	62.247	81.129

8. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2025	2024
Побарувања од купувачи		
Побарувања од купувачи во земјата	68.299	61.768
Побарувања од купувачи во странство	44.563	61.487
	112.862	123.255
Намалено за: резервирања за оштетувања	(16.587)	(16.587)
	96.275	106.668
Останати побарувања		
Побарувања од државата основ придонеси	11.710	3.322
Однапред платени трошоци	259	-
Побарувања за данок на додадена вредност	-	5.217
Побарување за дадени аванси во странство	112	288
	12.081	8.827
Побарувања од купувачи и останати побарувања	108.356	115.495

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е како што следи:

31 декември 2025	Недоспеани	Доспеани и неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	86.841	9.814	16.587	112.862
Исправка на вредноста	-	-	(16.587)	-
Нето евидентирана вредност	86.461	9.814	-	96.275

31 декември 2024	Недоспеани	Доспеани и неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	77.925	28.743	16.587	123.255
Исправка на вредноста	-	-	(16.587)	(16.587)
Нето евидентирана вредност	77.925	28.743	-	106.668

Анализата на старосната структура на доспеани но неотпишани побарувања од купувачите и аванси на добавувачи со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
Од 1 – 3 месеци	3.914	12.826
Од 3 – 6 месеци	2.717	11.702
Од 6 – 12 месеци	974	3.533
Над 1 година	2.209	682
	9.814	28.743

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
На 01 јануари	16.587	16.587
Наплатени претходно резервирани побарувања	-	-
Тековен расход од оштетување	-	-
На 31 декември	16.587	16.587

Во текот на 2025 година, Друштвото нема нови отпишувања на целосно ненаплатливи побарувања, на товар на тековните расходи (2024: 552 илјадни Денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	2025	2024
Денарски сметки во домашни банки	19.364	25.940
Девизни сметки кај домашни банки`	20.075	25.029
Готовина во благајна	9	25
	39.448	50.994

10. КАПИТАЛ

Акционерски капитал

На 31 декември 2025 и 2024 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 165.152 илјади Денари. Истиот е поделен на 71.709 запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од 35,00 Евра по акција.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	Број на акции 2025	Во % 2025	Број на акции 2024	Во % 2024
6 Мај Сашо дооел, Скопје	17.874	24.9%	17.874	24,9%
Миском-ЗД ДООЕЛ Струга	5.621	7.8%	5.621	7,8%
Јан Комерц ДООЕЛ Битола	5.763	8.0%	5.763	8,1%
Мал Метропол ДООЕЛ Битола	28.788	40.1%	28.788	40,1%
Останати акционери	13.663	19.1%	13.663	19,1%
	71.709	100%	71.709	100%

Промените во акционерскиот капитал во текот на 2025 и 2024 година се како што следи:

	Број на акции			Износ (во 000 мкд)		
	Во оптек	Неидентификувани	Вкупно	Во оптек	Неидентификувани	Вкупно
01 јан 2024	71.682	27	71.709	165.090	62	165.152
31 дек 2024	71.682	27	71.709	165.090	62	165.152
01 јан 2025	71.682	27	71.709	165.090	62	165.152
31 дек 2025	71.682	27	71.709	165.090	62	165.152

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. КАПИТАЛ (продолжува)

Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	Ревалор. резерви	Задолжителни резерви	Резерви за сопств. акции	Вкупно
01 јануари 2024	-	11.547	-	11.547
Распределба на акум. добивки	-	2.498	-	2.498
31 декември 2024	-	14.045	-	14.045
01 јануари 2025	-	14.045	-	14.045
Распределба на акум. добивки	-	1.489	-	1.489
31 декември 2025	-	15.534	-	15.534

Дивиденди

Во текот на 2025 Друштвото објави за исплата на дивиденди во износ од 14.342 илјади Денари (2024: 10.758 илјади Денари) со вклучени даноци.

11. ПОЗАЈМИЦИ

	2025	2024
Долгорочни позајмици со камата од домашни банки		
Шпаркасе банка одобрен износ 300.000 ЕУР од 19.05.2024 година, со рок на отплата од 96 месеци и со каматна стапка од 2,4%	8.314	8.590
Шпаркасе банка одобрен износ 99.088 ЕУР од 19.05.2024 година, со рок на отплата од 96 месеци и со каматна стапка од 2,4%	-	2.031
	8.314	10.621
Тековна доспеаност	(2.363)	(2.307)
Долгорочен дел од долгорочните позајмици	5.951	8.314
Краткорочни позајмици со камата		
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици	2.363	2.307
Вкупно краткорочни позајмици со камата од домашни банки	2.363	2.307
Вкупно позајмици	8.314	10.621

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

11. ПОЗАЈМИЦИ (продолжува)

Доспевањето на долгорочните обврски по позајмици е како што следува:

	2025	2024
Во рок од 12 месеци	2.421	2.363
Од 2 до 5 години	3.530	3.920
Над 5 години	-	-
	5.951	6.283

Залог врз недвижности постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2025 дел од недвижностите, постројките и опремата кој се состои од опрема, чија сметководствена вредност е утврдена на износ од 17.657 илјади Денари е ставен под залог за одобрените кредити од финансиските институции (2024 година: сметководствена вредност во износ од 20.820 илјади денари).

12. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ

На 31 декември 2025 година, салдото на одложените приходи во износ од 19.766 илјади денари (2024: 22.893 илјади денари) се состои од следново:

	2025	2024
Донации од поранешни години		
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	19.766	22.893
	19.766	22.893

Промените во сметката одложени приходи од донации е како што следи:

	2025	2024
На 1 јануари 2025 година	22.893	17.591
Примени државни поддршки	-	8.429
Разграничен приход од амортизација на материјални средства примени преку донации (Бел.19)	(3.127)	(3.127)
На 31 декември 2025 година	19.766	22.893

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2025	2024
Обврски кон добавувачи		
Домашни добавувачи	8.498	16.996
Странски добавувачи	18.450	25.472
	26.948	42.468
Останати обврски		
Обврски за даноци и придонеси на плата	5.397	5.908
Обврски за данок на додадена вредност	735	-
Пресмет.трошоци и наплат.приходи за идни периоди	-	72
Обврски за дивиденди	231	231
Обврски спрема здруженија и комори	37	41
	7.145	6.252
	34.093	48.720

14. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2025	2024
Продажба на готов производ на домаш.пазар	164.764	172.410
Продажба на готов производ на странски пазар	118.991	143.265
Приходи од продажба на отпадоци и материјали	791	761
Продажба на трговска стока на домашен пазар	22	293
Приходи од продажба на електрична енергија	187	224
	284.755	316.953

15. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2025	2024
Приходи од поврат на платени придонеси и даноци од плата	25.173	24.867
Приходи од донации	3.127	3.127
Приходи од рабати и попусти	2.887	3.278
Приходи од продаж.на недвиж.постројки и опрема	1.204	873
Приходи од надом.на штета од осигур.компани	716	430
Останати приходи	322	97
Вишоци на залихи	18	57
Приходи од отпис на обврски	-	41
	33.447	32.770

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

16. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	2025	2024
Потрошени материјали и сировини	144.376	168.044
Трошоци за енергија	8.791	8.285
Трошоци за гориво	1.497	3.263
Потрошени резервни делови	2.332	1.641
Трошоци за вода	188	378
Отпис на ситен инвентар	150	346
Потрошени канцелариски материјали	94	160
Отпис на автогуми	46	42
	157.474	182.159

16. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2025	2024
Нето плати и надоместоци на плати	91.674	90.323
Регрес за годишен одмор	2.784	2.596
Отпремнини за заминување во пензија	255	234
Отпремнини за технолошки вишок	609	-
Останати со закон утврдени трошоци	218	198
	95.540	93.351

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2025	2024
Транспортни услуги	7.230	7.876
Услуги	3.026	3.621
Услуги за одржување и заштита	2.004	1.860
Трошоци за посредување	628	1.693
Попусти, рабати, акциска продажба, рекламации на купувачи	1.070	1.507
Трошоци за платен промет	719	693
Комунални услуги	398	492
Даноци кои не зависат од резултатот и такси	322	488
Трошоци за репрезентација	476	448
Трошоци за осигурување	185	426
Интелектуални услуги	889	275
Услуги за телефонија, интернет и поштенски услуги	245	264
Дневници и надомест на трошоци за службени патувања	268	245
Кусоци по попис	-	146
Кало, растур, крш и расипување на материјали	598	-
Трошоци за возила	78	92
Услуги по договор на дело за повремено вршење на работа	520	40
Оштетување и отпис на побарувања од купувачи	182	-
Останати трошоци од работењето	1.300	1.432
Вкупно	20.138	21.598

19. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	2025	2024
Приходи		
Камати	102	-
Позитивни курсни разлики	316	323
	418	323
Расходи		
Камати	(611)	(337)
Негативни курсни разлики	(457)	(238)
	(1.068)	(575)
Нето финансиски (расходи)	(650)	(252)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

20. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Извештајот за сеопфатната добивка е како што следи:

	2025	2024
Добивка пред оданочување	20.901	29.783
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	775	759
Даночна основа	21.676	30.542
Даночна стапка	10%	10%
Тековен данок на добивка по стапка од 10%	2.168	3.054
Ослободување од обврска за данок на добивка	(2.168)	(3.054)
Данок на добивка	-	-
<i>Ефективна даночна стапка</i>	-	-

Согласно законските прописи друштвото е ослободено од плаќање на Данок на добивка, поради тоа што станува збор за Заштитно друштво, регистрирано согласно Законот за вработување на инвалидни лица.

21. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Заработувачката/(загубата) по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката/(загубата) која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2025	2024
Добивка за имателите на обични акции	20.901	29.783
Пондерирани просечен број на обични акции во оптек	71.709	71.709
Заработувачка по акција – основна и развод. (МКД по акција)	291	415

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

22. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ*Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2025 година, не се покренати судски спорови против Друштвото (2024: не се покренати судски постапки). Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото нема покренато судски постапки (2024: нема покренато судски постапки). На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Друштвото од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Вонбилансна изложеност

Со состојба на 31 декември 2025, Друштвото има вонбилансна изложеност на основ на неискористени кредитни лимити од страна на Шпарксе банка АД Скопје, во вкупен износ од 22.436 илјади Денари.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2025 година Друштвото ги има заложено дел од своите недвижности, постројки и опрема, чија сметководствена вредност е утврдена на износ од 17.657 илјади Денари, како обезбедување за позајмените средства со камата од домашни финансиски институции.

Даночен ризик

Посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежи на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во посебните финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

23. ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Трошоци/ набавки
31 декември 2025				
6-ти МАЈ ДОО	17	2.713	15	8.552
Јан Комерц ДООЕЛ	600	-	44	780
Надоместоци на клучно раководство	-	-	-	5.557
	617	2.713	59	14.889
31 декември 2024				
6-ти МАЈ ДОО	-	4.416	492	24.907
Јан Комерц ДООЕЛ	-	-	-	-
Надоместоци на клучно раководство	-	-	-	5.043
	-	4.416	492	29.950

24. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2025 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2025